

Технички карактеристики на ВИЗА ПРИПЕЈД картичка за физички лица

Име на производот/	ВИЗА ПРИПЕЈД картичка
Валута	МКД
Целна група	Физички лица над 18 години
Годишна членарина	<ul style="list-style-type: none"> • За резиденти – нема • За нерезиденти - нема
Вредност на картичката	<ul style="list-style-type: none"> • Мин. 2.000,00 МКД • Макс. 540.000,00 МКД <p>*Картичка до 9,000 МКД-не е дозволено повторно полнење</p> <p>*Картичка до 30,000 МКД- дозволени се неограничен број на полнења во рамките на лимитот</p> <p>*Картичка над30,000 МКД- дозволени се неограничен број полнење во рамките на лимитот</p>
Дневни лимити	<ul style="list-style-type: none"> • Максимален дневен лимит: 540.000,00 МКД • Дневен лимит за подигнување на готовина:144,000,00 МКД • Дневен лимит за трансакции на интернет и во трговија : мах. 540.000,00 МКД <p>* Картичка до 9,000 МКД: мах.дневен лимит 9000мкд, -дозволено: трговија во малопродажба во земјата - не е дозволено: подигнување на готовина и интернет трансакции</p>
Останати трошоци	<ul style="list-style-type: none"> • Препечатување на картичка(оштетување,промена на податоци, украдена) 300 МКД • Препечатување на пин код 200,00 МКД • Промена на дневен лимит 200,00 МКД • Лажно оспорување на трансакција 800,00 МКД • Итна изработка на картичка/пин 500,00 МКД <p>1. Резиденти:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Издавање на картичка: 200,00 МКД • Надомест за надолнување: 100,00 МКД (првото полнење е бесплатно) • Провизија на банкомат: <ul style="list-style-type: none"> ➢ На банкомати на Силк Роуд Банка: нема провизија ➢ На банкомати на други банки во земјата и странство: 2.5%, мин. 200,00 МКД <p>* Картичка до 9,000 МКД, само надомест за првично издавање: 200,00 МКД</p> <p>2. Нерезиденти:</p> <ul style="list-style-type: none"> • За издавање на картичката: <ul style="list-style-type: none"> ➢ За износи од 100-1.000 долари (ковертирани во ЕУР валута) – трошокот е 50 евра ➢ За износи од 1.001-5.000 долари (ковертирани во ЕУР валута) – трошокот е 100 евра ➢ За износи од 5.001-10.000 долари (ковертирани во ЕУР валута) –

	<p>трошокот е 200 евра</p> <ul style="list-style-type: none"> • Надомест за надолнување: 2,5% од износот (првото полнење е бесплатно) • Известување преку СМС/Е-маил: бесплатно • Провизија на банкомат: <ul style="list-style-type: none"> ➢ На банкомати на Силк Роуд Банка: 2.5%, мин.300,00 МКД ➢ На банкомати на други банки во земјата и странство: 5%, мин.600,00 МКД • Провизија во трговија (ПОС): 0.5% од направената трансакција
Услови	<ul style="list-style-type: none"> • Корисникот да поседува трансакциска сметка во Силк Роуд Банка АД Скопје (за износ над 30.000,00 мкд) • За еден корисник се дозволени максимално издавање на 2 (две) картички. • Безконтактно плаќање на ПОС терминали, без внесување на ПИН кодот, до 1.100 МКД <p>*Не се издаваат/полнат картички на баратели/клиенти со блокирани трансакциски сметки.</p>
Потребни документи	<ul style="list-style-type: none"> • Апликација • Фотокопија од лична карта за резиденти или пасош за нерезиденти • Апликација за идентификација на клиент; <p>*За картичка со вредност од 9.000 МКД до 30.000МКД, не се отвара трансакциска сметка, но се отвара ЦИФ т.е. се пополнува апликација за идентификација на корисник.</p>